

ДРАМАТИЧНИ СОСТОЈБИ ВО МАКЕДОНСКАТА НАДВОРЕШ

КИСЕЛА ДИПЛОМАТСКА

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ




Македонската дипломатија пред долго најавуваната ирска авантура на премиерот Црвенковски и неговата свита за фамозната апликација на Република Македонија за влез во Европската унија, се наоѓа ни на небо ни на земја. Џабе беа катадневните настојувања на министерката Илинка Митрева брзо да ги среди работите во овој ресор кој десетина години функционира врз база на застарени прописи и закони коишто одамна си го одживеале своето.

Еланот на шефицата на дипломатијата просто го уништија "командантите". Таа е немоќна пред апетитите на тројцата мускетари: Црвенковски, Ахмети и Трајковски, и затоа со наведната глава постојано гледа како се крши и се глода привлечниот дипломатски колач.

ОДНОСОТ

Впрочем, еутаназиранијата на македонската надворешна политика одамна е започната и таа зависи од личниот однос и интересот на политичарите кон неа, кои честопати ја користат својата положба за преку партиските и медиумски кујни во земјава да создаваат шпекулации и со тоа го контролираат хаосот што намерно го креираат. Оттаму не треба да нè зачудува и последната хајка против министерката Митрева која, за жал, самата се заплетка, се фати во мрежата, бидејќи нема изградено усет за соодветна говорна и јазична презентација на средбите и разговорите со еуродипломатите на Конференцијата за безбедност во Минхен.

При тоа, многу е важно да се објаснат и да се разграничат официјалните од маргиналните средби коишто се случуваат за време на мошне важните меѓународни собири на кои всушност не се претставува калибарот на личност што нè застапува, туку се изразуваат државните, поточно македонските национални интереси. Тоа доволно зборува колку сме далеку од професионалниот однос и стручноста на дипломатите коишто се градат



Министерката Митрева самата се заплетка, се фати во мрежата, бидејќи нема изградено усет за соодветна говорна и јазична презентација на средбите и разговорите со еуродипломатите на Конференцијата за безбедност во Минхен.

"Мислам дека Владата доста долго нема да го достави својот предлог на закон за надворешни работи, а ќе се чека и исходот од претседателските избори. Тие ќе сакаат да видат кој ќе биде претседател и каква одежда да му наметнат, односно како да го облечат тој закон и како да го направат", оценува Стојан Андов чиј Предлог-закон за надворешни работи не наиде на одобрување кај надлежните комисии во Парламентот.

МАШТЕНИЦА



овој месец во Минхен, се добра можност и за средби, разговори и контакти со личности значајни за остварување на надворешно-политичките приоритети на Република Македонија.

- "Министерката Митрева во Минхен имаше бројни билатерални средби, официјални разговори и контакти. Таа разговараше и со Генералниот секретар на НАТО. Но, поради неформалниот карактер на разговорот, од него не се изнесени детали, ниту е коментиран во соопштенијата на Министерството за надворешни работи. Генералниот секретар на Конференцијата учествуваше во својство на копретседавач. Меѓутоа, поради неговата презафатеност и кусиот престој прифатена е сугестијата средбата да се оствари на споменатиот начин", се потенцира во реакцијата на МНР која подоцна беше поткрепена со

да ја префрлат и во коалиционите односи меѓи СДСМ и ДУИ. Колку во сето ова и да има малку вистина, проблемот не е нерешлив. За ова сведочат и постојаните сигнали што меѓу себе си ги упатуваат инволвираните страни преку медиумите, а всушност имаат задача да го проверат пулсот во противничкиот табор.

Најновите шпекулации велат дека во поделбата на местата меѓу коалиционите партнери во Владата и Претседателот, е фрлена формулата 50 наспрема 50 проценти од кои, наводно, Трајковски инсистирал на свои 50 отсто од празните амбасади коишто би требало да бидат пополнети со негови луѓе. За Владата ова е неприфатливо, бидејќи трите партии во владејачката коалиција би требало да се "изедат" меѓу себе за своите 50 отсто. Затоа и Претседателот и Премиерот се

Мислам дека луѓето што работат во нашата надворешна политика премногу си даваат на значење во јавноста, а тоа го прават затоа што не функционира целиот систем на институции. Ако со закон се уреди оваа материја, ако се средат условите на работење, јавноста во такви услови уште во првите два месеца ќе забележи дека ние имаме некомпетентни луѓе. Но, тогаш ќе се знае зошто е вака. Кој е одговорен за тоа, а сега вака се прикриваат работите. Постојаните афери во нашата надворешна политика, трагикомичните ситуации се понижувачки за државата.



со години на Запад. Токму затоа на ова прашање мораме најмногу да му посветиме внимание, бидејќи надворешната политика не се гради врз основа на случајни минувачи во дипломатијата, туку на калемени и стамени личности.

Во овој случај, Министерството за надворешни работи брзо реагираше на објавениот напис во весникот "Дневник" во врска со "лапсусот" околу средбите на министерката Илинка Митрева на Конференцијата за безбедносна политика во Минхен. Во реакцијата на МНР се вели дека мултилатералните конференции, каква што беше Конференцијата за безбедносна политика којашто се одржа од 6 до 8

фотографија од срдечно поздравување меѓу министерката Митрева и генералниот секретар на НАТО, Јап де Хоп Шефер, на Конференцијата за безбедносна политика во Минхен.

ТАКТИЗИРАЊЕ

Сепак, најболно прашање за македонската надворешна политика остануваат упразнетите амбасадорски места кои со месеци зјаат празни само затоа што ниту Претседателот ниту Премиерот се немаат договорено за имињата. Секој од нив сака да постави свој човек, но во суштина процесот го очкач двајцата, иако некои сакаат вината

фатени во стапица од која нема излез, освен ако трезвено не се разгледаат аргументите околу надлежностите во надворешната политика. Но, тоа така лесно не може да се случи, бидејќи со години не постои законска регулатива со која би се надминале ваквите опасни сопки што меѓу себе си ги прават највисоките државни функционери.

Во врска со ова прашање, пратеникот Стојан Андов, кој има предложено свој Предлог-закон за надворешни работи (но не помина пред двете собраниски комисији - Комисијата за надворешна политика и Законодавно-правната комисија) има свој коментар за целокупната ситуација во македонската дипломатија.

ДРАМАТИЧНИ СОСТОЈБИ ВО МАКЕДОНСКАТА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА



- "Сметам дека двете комисији пристрасно постапија само затоа што од позиција на власт го имаат мнозинството, но затоа немаа ниту еден аргумент за одбивањето на предлогот. Сепак, за Предлог-законот ќе се расправа на продолжението од 53-тата седница. Проектот на Владата што го најави и го подготвува не му е познат никому, никој го нема видено. Тој е далеку од очите на јавноста. Велат дека бил во владина процедура, но не го забележувам во распоредот на комисиите во Владата, а ниту на распоредот на седниците на Владата".

Андов смета дека Владата како и во текот на минатата година, тактизира околу овој закон.

- "Јас истиот предлог, кој малку го поусовршив, го доставив на 10 јануари, а тие постојано го одолговлекуваа и велеа дека ќе дадат свој предлог. Тогаш тие ветива дека законот е во програмата на Владата за 2003 година и ќе го достават да се разгледува во третото тримесечје. Но, од сето тоа ништо не се случи, туку

се сакаше да се одложи расправата по мојот закон. Тие немаат намера да предложат закон. Тие сега ќе тактизираат и со овој закон и со овој предлог. Ќе го притискаат Собранието дека Владата ќе даде предлог, а само да не го разгледа мојот текст. Тоа е необична ситуација која никаде во светот не се среќава, во ниту еден Парламент тоа не може да се забележи. Мислам дека Владата доста долго нема да го достави својот предлог на овој закон, а ќе се чека и исходот од претседателските избори. Тие ќе сакаат да видат кој ќе биде претседател и каква одежда да му наметнат, односно како да го облучат тој закон, и како да го направат".

Андов смета дека Владата на Црвенковски законите ги подготвува според личностите, а не такви какви што произлегуваат од Уставот.

- "Тие целата законодавна активност сакаат да ја подредат на дневно-политичките интереси на неколкуте луѓе во врвот на власта. Затоа не се надевам дека Владата сериозно ќе

поработи на тоа и дека ќе даде некој предлог. Од друга страна - вели Андов - и да се случи тоа, тој нема да биде битно различен од мојот, ќе биде препишан од мојот текст. Веројатно само во една до две точки ќе бидат различни и ништо друго. Мислам дека до овој момент се заинтересирани да немаат закон. Сакаат во нашата надворешна политика да владее оваа хаотична ситуација за јавноста да нема мерило за тоа кој со своето однесување ги прекршува законите. И затоа фактички имаме скандали и случаи од таа област со кои јавноста се презаситува", оценува Андов чиј Предлог-закон за надворешни работи не го доби потребниот зелен сигнал од надлежните комисији во македонскиот Парламент.

Како и да е, несомнено е дека имаме голема криза во надворешната политика. Секој што патува надвор и ја претставува Република Македонија прво го гледа сопствениот интерес наспроти строго утврдените правила во дипломатските однесување.